



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател на информации, врз основа на член 20 став 1 алинеи 1, 13 и 15¹, од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20 и 77/21), и член 43 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 248/18), а согласно член 20 став 1 и член 21 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19) и член 88 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер бр.03-229/21 од 30.08.2021 година, заведено под наш арх. бр.12-3225/1 од 30.08.2021 година, поднесено од барателот на информација Балканска истражувачка репортерска мрежа Скопје (БИРН), , е-mail: на ден 13.09.2021 година донесе:

Бр. 12-3225/2

Скопје 13.09.2021г.



Агенција за аудио и
аудиовизуелни
медиумски услуги

ул. Македонија
бр.38
1000 Скопје

РЕШЕНИЕ

1. ПОЗИТИВНО СЕ ОДГОВАРА на Барањето за пристап до информации од јавен карактер бр.03-229/21 од 30.08.2021 година, заведено под наш арх. бр.12-3225/1 од 30.08.2021 година, поднесено од барателот на информација Балканска истражувачка репортерска мрежа Скопје (БИРН), бул. , е-mail: со кое се бара следната информација од јавен карактер, и тоа:

1. Податоци за ненаплатени побарувања на Агенцијата од субјекти на кои им се одобрени финансиски средства за финансирање радио и телевизиска програма од јавен интерес, против кои, поради нереализирање на проектите, Агенцијата поднела тужби за неисполнување и враќање на аконтативно исплатените средства (име на субјектот, година на утужување, износ и опис на проектот).

2. СЕ ОВОЗМОЖУВА ЦЕЛОСЕН ПРИСТАП до бараната информација од јавен карактер, и тоа:

Агенцијата поради нереализирање на проектите, поднела тужби за неисполнување и враќање на аконтативно исплатените средства за финансирање радио и телевизиска програма од јавен интерес, против следните субјекти:

- I. **Име на субјект:** Радиодифузното друштво СКАЈ НЕТ – Манчев ДООЕЛ Кавадарци;
Година на утужување: 2012 година;
Износ: 292.800,00 денари;
Опис на проект: Документарна телевизиска програма „Најдоброто од Македонија“ (4 епизоди по 30 минути, вкупно времетраење 120 минути);

и

¹ Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18)



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

- II. **Име на субјект:** Друштвото за продукција и дистрибуција на филмови и маркетинг ПРОДУКЦИЈА М Иле Максимовски ДООЕЛ Скопје;
Година на утужување: 2012 година;
Износ: 270.000,00 денари;
Опис на проект: Телевизиска документарна емисија „Самоков – Еколошка долина“ (1 епизода по 60 минути, вкупно времетраење 60 минути).


Образложение

До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател на информации, од барателот на информација Балканска истражувачка репортерска мрежа Скопје (БИРН), бул. ЈНА бр. 24/1-2, 1000 Скопје, e-mail: поднесено е Барање за пристап до информација од јавен карактер бр.03-229/21 од 30.08.2021 година, заведено под наш арх. бр.12-3225/1 од 30.08.2021 година, со кое се бара информација од јавен карактер која е наведена во точка 1 на диспозитивот на ова Решение, односно податоци за ненаплатени побарувања на Агенцијата од субјекти на кои им се одобрени финансиски средства за финансирање радио и телевизиска програма од јавен интерес, против кои, поради нереализирање на проектите, Агенцијата поднела тужби за неисполнување и враќање на аконтативно исплатените средства (име на субјектот, година на утужување, износ и опис на проектот).

По извршениот увид во доставеното Барање, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, утврди дека располага со бараната информација од јавен карактер и дека не постојат законски причини за нејзина недостапност, поради што се овозможи целосен пристап до бараната информација, која е наведена во точка 2 на диспозитивот на ова Решение.

Во врска со напред наведеното, врз основа на член 20 став 1 алинеи 1, 13 и 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20 и 77/21), и член 43 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 248/18), а согласно член 20 став 1, член 21 и член 27 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19) и член 88 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Службено лице за посредување со информации


Цветанка Митревска

**Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Директор,**


д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ

Правна поука: Против ова решение барателот на информација може да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Доставено до:

- Подносителот на барањето за пристап до информации од јавен карактер,
- Службено лице за посредување со информации на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
- Архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

